



ГОДИШЕН НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ за 2015 година

Здружение на граѓани

„Центар за истражување, меѓугранична соработка и развој,
(ЦИСР)

ЗА ЗДРУЖЕНИЕТО

Основните цели на Здружението се:

- 1) остварување подобрување и унапредување на правната, економската, културната и други сфери релевантни за севкупниот општествен развој на Република Македонија
- 2) подобрување на мулти-димензионалната економска, едукативна, културна и друга соработка помеѓу земјите од регионот и пошироко; и
- 3) креирање на политики за развој во соодветните области.

Конкретно, Здружението има за цел да спроведување истражувачки активности од областа на правото, економијата, културата и други социјални сфери, чиј краен резултат ќе биде оформување на практични решенија и политики за подобрување и унапредување на овие сфери. Исто така, Здружението има цел да менаџира со своите истражувачки проекти како и да нуди помош при менаџирањето на истражувачките проекти на други организација од национален и меѓународен карактер. Во склоп на работата на Здружението е и унапредувањето на соработката меѓу невладини здруженија, во областа во која делува здружението, а со седиште во Република Македонија или во странство и креирање на мрежа на организации со цел на размена на добри практики и искуства при менаџирање на истражувачки проекти.

Здружението се залага за:

- ❖ Промовирање на идеи за изработка на истражувачки проекти од општествен интерес
- ❖ Организирање на семинари, предавања, обуки и слично
- ❖ Поттикнување на прекуграничната соработка на Република Македонија со соседните земји
- ❖ Организирање на тенинзи и обуки за членовите на здружението со цел проширување на нивните знаења и професионално усовршување
- ❖ Учество и делување на домашни меѓународни собири, семинари, обуки и слично кои се во врска со целите и делувањето на здружението
- ❖ Заштита на човековите права и подигнување на јавната свест за постоечките правни инструменти за заштита
- ❖ Промовирање на вредностите на Европската Унија, со цел за зближување на граѓаните на Република Македонија кон Европската Унија и вредностите врз основа на кој таа е создадена



- ❖ Развој на демократијата, граѓанското општество и човековите права;
- ❖ Заштита на маргинализирани лица и нивно социјално вклучување;
- ❖ Промовирање и заштита на културното наследство;
- ❖ Промовирање и заштита на здравјето
- ❖ Заштита на животната средина и одржлив развој;
- ❖ Локален и инфраструктурен развој;
- ❖ Промовирање на науката, образованието и обуката во образовниот процес;
- ❖ Развој на етиката и моралот;
- ❖ Унапредување на добротворството и волонтерството

Здружението своите цели и задачи ги остварува преку активности кои ќе се реализираат во рамките на програми за неформално образование кои во себе опфаќаат обуки, јавни дебати, предавања, тенинзи и прибини во области на кои работи здружението, преку креирање на проекти и граѓанска активност како и регионална и меѓународна соработка.

АКТИВНОСТИ И СЛУЧУВАЊА ВО 2015 ГОДИНА

- 02/2015 ⇒ Центарот за истражување, меѓугранична соработка и развој (ЦИСР) беше потписник на заедничкото писмо испратено од 75 невладини организации во Македонија до Генералниот Секретаријат на Владата на РМ со кое се бараше промена на постапката на избор на членови на Советот за соработка помеѓу Владата и граѓанскиот сектор.
- 02/2015 ⇒ ЦИСР ја започна Информативната кампања со наслов “1 Euroregion x week”, на која заклучно со Декември 2015 се опфатени 30 еврорегиони и прекугранични тела. Повеќе информации: <https://1euroregionxweek.wordpress.com>
- 03/2015 ⇒ ЦИСР поднесе предлог проект на Јавниот повик објавен од страна на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија.
- 03/2015 ⇒ ЦИСР како партнер организација заедно со Фондацијата Балкан Нет поднесе предлог проект со наслов “USE-IT MAP OF SKOPJE: ИНОВАТИВНА И ИНТЕРАКТИВНА МАПА ЗА МЛАДИ”, на јавниот повик објавен од страна на Град Скопје.
- 03/2014 ⇒ ЦИСР поднесе предлог проект на огласот за финансиска поддршка на здруженија и фондации објавен од страна на Владата на РМ.
- 03/2014 ⇒ Претседателот на ЦИСР имаше предавање на тема “Horizon2020 & EuropeAid: Project Application Processes” во рамките на семинарот „ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ МЕЖДУ БЪЛГАРИЈА И ГЪРЦИЈА - Трансгранично сътрудничество и европейски проекти, организиран од страна на Фондацијата Ханс Зајдел во Огњаново, Бугарија (18.3.2015 – 20.03.2015)



- 03/2015 – 04/2015 ⇒ Во соработка со Универзитетот Roma Tre од Рим, Италија, ЦИСР поднесе предлог проектна апликација како рамноправен партнер во проектот со наслов NEAR преку програмата за финансирање Jean Monnet Network of Excellence
- 03/2015 – 04/2015 ⇒ Во соработка со CITERES од Турција, ЦИСР поднесе предлог проектна апликација како рамноправен партнер во проектот со наслов URBANDISSENT преку програмата за финансирање COST.
- 02/2015 – 06/2015 ⇒ ЦИСР преставник учествуваше на Академијата за Лидерство организирана од страна на Меѓународната Фоднација Балкан Нет, во соработка со Националната Асоцијалица на Општински службеници од Бугарија и поддржана од фондацијата Ханс Зајдел и Советот на Европа. АКАДЕМИЈАТА ЗА ЛИДЕРСТВО содржи серија на три интерактивни работилници кои се изработени и засновани на потребите на невладините организации и општините уште од 2012 година
- 04/2015 ⇒ Со свој претставник ЦИСР учествување на Обука за ХИВ превенција организирана од страна на здружението ХОПС во Скопје.
- 04/2015 ⇒ Со свој претставник ЦИСР учествување на Обука за Подготовка на проектни апликации за ЕУ фондови организирана од страна на TACSO (22-24 Април 2015).
- 05/2014 ⇒ ЦИСР како партнер организација заедно со Фондацијата Балкан Нет поднесе предлог проект на јавниот повик објавен од страна на Цивика Мобилитас (Акциски грантови).
- 05/2014 ⇒ ЦИСР како партнер организација заедно со Фондацијата Балкан Нет поднесе предлог проект на јавниот повик за доделување грантови за заеднички акции на граѓански организации во рамките на проектот на УСАИД за граѓанско општество
- 05/2014 ⇒ Претседателот на ЦИСР презентираше труд на Годишната Меѓународна Конференција организирана од Универзитетот Американ Колеџ Скопје во Скопје, на тема „Cross-border cooperation in Europe: empirical experiences and practices,,.
- 06/2014 ⇒ ЦИСР како партнер организација заедно со Фондацијата Балкан Нет поднесе концепт апликација на јавниот повик обрајвен од страна на Европската Комисија (EuropeAid/136-992/DD/ACT/MK)
- 06/2014 ⇒ ЦИСР ја започна кампањата со наслов “За Чисто Скопје”. Повеќе информации: <https://cistoskopje.wordpress.com>
- 06/2014 – 12/2015 ⇒ ЦИСР како партнер организација заедно со Фондацијата Балкан Нет го имплементираше проектот “USE-IT MAP OF SKOPJE:



ИНОВАТИВНА И ИНТЕРАКТИВНА МАПА ЗА МЛАДИ,,
подржан и финансиран од страна на Град Скопје.

- 10/2014 ⇒ ЦИСР учествуваше на Јавната консултација организирана од страна на Европската Комисија на тема “Overcoming obstacles in border regions”.
- 10/2015 – 12/2015 ⇒ Претседателот на ЦИСР учествуваше на обука организирана од Комитетот на Региони на Европската Комисија на тема „Regions, EU Institutions and Policy-Making,, од Октомври до Декември 2015 година.
- 11/2015 ⇒ Со свој претставник ЦИСР учествуваше на Информативниот Семинар „Актулените миграциски текови и одговорот на бегалската криза,, организиран од страна на TACSO и МЦМС во ЕУ Инфо Центарот во Скопје на 20 Ноември 2015.
- 12/2015 ⇒ Од креирањето на интернет страница <http://centercrd.org/>, во 2015 година страницат заклучно со Декември 2015, има 1600 прегледи, и 922 посетители. На страницата во текот на 2015 година се постирани 92 постови (настани, случувања, огласи и сл.).
- ⇒ На социјалната мрежа фејсбук, профилот, од основањето во 2014 до сега достигна 443 пријатели додека страницата 191 ‘лајкови’.
- ⇒ На социјалната мрежа твитер, од основањето во 2014 до сега, профилот достигна 43 следбеници. На твитер до крајот на 2015 година се постирани 351 пост.

Со почит,

Тимот на ЦИСР